

Врз основа на член 24 став (1) точка 2) алинеја 12) и член 130 став (2) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 мај 2022 година донесе

## **ОДЛУКА**

**за одобрување на План за развој на системот за дистрибуција на природен гас за период од пет години од 2022 до 2026 на ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица**

1. Со оваа одлука се одобрува Планот за развој на системот за дистрибуција на природен гас за период од пет години од 2022 до 2026 на ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица.
2. Се задолжува ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица, одобриениот План за развој од точка 1 од оваа одлука да ги објави на својата веб страница.
3. Оваа одлука се доставува до ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица.
4. Оваа одлука влегува со сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

## **ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица врз основа член 24 став (1) точка 2) алинеја 1) и член 130 став (2) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) е должна да изработи План за развој на системот за дистрибуција на природен гас за период од пет години (во понатамошниот текст: План за развој) и по претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), да го објави на својата веб страница.

ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица до Регулаторната комисија за енергетика достави План за развој бр.11-1090/1 од 27 април 2022 година. Дополнително на 17.05.2022 ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица достави Одлука за усвојување на Планот за развој од страна на Управниот одбор.

Регулаторната комисија за енергетика на 23 мај објави соопштение на својата веб страна и ги повика сите заинтересирани страни да достават забелешки, коментари и предлози најдоцна до 27 мај. Во предвидениот рок не беа доставени забелешки.

Регулаторната комисија за енергетика на 30 мај 2022 година одржа седница на која го одобри Планот за развој на ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица бр.11-1090/1 од 27 април 2022 година.

Имајќи го предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа одлука може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот.

Бр. 11-1090/1  
30 мај 2022 година  
Скопје

Претседател  
на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија

Марко Бислимоски

[План за развој на системот за дистрибуција на природен гас за период од пет години од 2022 до 2026 на ЈПЕД „Струмица Гас“ Струмица](#)